

НЕЗАБОРАВНА ВЕЧЕР ВО ЧЕСТ НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ВЕЛИКАНОТ НА ИЛИНДЕНСКАТА ЕПОПЕЈА

На 25 март оваа година, во организација на Движењето за македонски човекови права, во салата при Македонската православна црква "Св. Кирил и Методиј" по 15. пат се одржа Гоцева вечер, која долго ќе ја паметат многубројните присутни од поднебјето на Њујорк и на Њу Џерси, како и гостите од Канада. Присутните го осознаа делото, животот на великанот од пред и по Илинденскиот период, визионер, стратег, столб и мозок на организацијата, само со една цел - ослободување на Македонија. Визионер за иднината на денешна Македонија, со автентична мисла, која и денес е актуелна за цел свет: "Јас го разбираам светот како културно поле за натпревар меѓу народите".

Оваа црковна вечер се

одржува и во чест на неговиот роденден, како и 103-годишнината од Илинденското востание. Благодарение на организаторот на овој традиционален настан, кој од поодамна е познат со неговите активности, а со организирање на вакви средби, се прибираат средства за Македонците во нашите три дела: Пиринскиот, Егејскиот и за оние од Мала Преспа под Албанија. Движењето за македонските човекови права и во времето од 1991 година испраќаше пратки со помош во родната Македонија. Годишна ќе организира уште еден пикник, со цел да се соберат средства за нашите луѓе кои живеат отцепени од својата матица.

На оваа Гоцева вечер присутните ги забавуваше оркестарот "Македонска" од То-

ронто - Канада, а веселбата во црковниот храм во Сидер Гров во Њу Џерси траеше до утринските часови со орото, песната, македонската кујна, со најразлични пијалаци, кои се исклучително македонски и кои нашироко се трошат на овие простори.

Гоцевата саможртва за делото на ослободувањето на македонскиот народ, како и на другите народности во Македонија, му го донесе ореолот на признание и почит. Името Гоце Делчев стана легенда вткајувајќи се во свеста на македонските народни маси. Неговото име, личност и дело доживеаја да го преживеат векот, да бидат знаме и патоказ на македонските борби за слобода и егзистенција. Неговото име ги возбуждало македонските поколенија, со тоа име ма-

кедонските прогресивни сили ја водеа во сосема нова општествено-политичка ситуација борбата на македонскиот народ за национално и социјално ослободување. Затоа неговите идеи значеа патоводна звезда во борбата кон поновото и прогресивното. Тие придонесоа македонските прогресивни сили да ја извршат својата историска задача, да ги надминат во новите историски услови, Гоцевите погледи за општествениот прогрес, да создадат слободна самоуправа на Република Македонија. Гоцевото име и неговото големо дело е вградено во цврстите столбови на македонската слобода.

**Ламбе Мартиноски,
Њујорк**



Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.

